

Согласно статутот на Сојуз на извидници на Македонија, Старешината ги има следниве надлежности:

Член 43

Старешината на сојузот е самостоен орган кој го застапува и претставува Сојузот, а за својата работа одговара на Собранието на Сојузот.

Старешината се избира со мандат во времетраење од 4 години, со право на реизбор на било кои наредни избори.

...

Член 44

Старешината се грижи работата на Сојузот да биде во согласност со Уставот, законските и останатите прописи, како и во согласност со Статутот и другите акти на Сојузот, и се грижи за спроведување на одлуките на органите на Сојузот.

Старешината на сојузот е овластен да донесува одлуки, да извршува договори и да превзема обврски во врска со сите работи поврзани со тековните активности на Сојузот, освен одлуки чие донесување е во надлежност на Собранието и Старешинството

Член 45

Во рамките на својата надлежност, Старешината особено ги врши следниве работи:

- Раководи со работата на Собранието и Старешинството на Сојузот;
- Врши координација на утврдените активности и организира редовно вршење на работите кои се извршуваат во рамките на Сојузот
- Одговорен е за спроведување на одлуките на собранието и старешинството на сојузот и активно работи на обезбедување на услови за работа на организацијата
- Афирмирање на содржините на извидничките активности
- Популаризација на спецификите на организацијата
- Промоција на мисијата, принципите и методите на работа на извидничкото движење
- Наредбодавател е за извршување на финансискиот план на Сојузот
- Врс основа на одлука на старешинството отвара банкарски сметки на сојузот
- Го претставува сојузот на повик или по лична иницијатива на акциите, манифестациите, состаноците и собирите кои ги организира Сојузот или неговите членови, меѓународни извиднички организации и националните организации, органите на државата, единиците на локалната самоуправа и останатите органи и организации, доколку е тоа во согласност со целите на Сојузот;
- Поднесува извештај за работата на Сојузот во мандатниот период;
- Се грижи за усогласеноста на финансиско-материјалното работење на сојузот со законските прописи;
- Врши други работи во согласност со закон, Статутот на организацијата, интерните акти на Сојузот и актите на Собранието.

Старешината е должен по потреба, а најмалку еднаш годишно (независно од собранијата на СИМ) да свика состанок на Старешините или делегирани претставници на сите регистрирани извиднички и извидничко-поречански одреди од Република Северна Македонија, заради информирање, расправање, консултирање и креирање на насоки во врска со прашања од поголемо значење на Сојузот